

SAMSUNG SGH-P300



Никој не веруваше дека Motorola, која е позната по производство на најтенки мобилни телефони, ќе биде победена токму од Samsung. Samsung го презентираше својот нов модел на мобилен телефон SGH-P300, кој е со димензии речиси како една кредитна картичка. Тој тежи 65 грама и е "дебел" само 9 милиметри. Колку за споредба, досега најпознатиот тенок мобилен од Motorola, Razr V3 има 14 mm.

Покрај малата маса и димензии, Samsung во P300 успеа да вгради и камера со 1,3 милиони пиксели, MP3 плеер и Bluetooth, но сè уште нема податоци за издржливоста на батериите.



УДОБНО БУДЕЊЕ



Будење со чувство на одмореност по ноќното спиење не зависи од тоа колку долго спиеме, туку од фазата на сонот во која се будиме. Доколку се будиме со "aXbo" будилникот, тој нè буди во најдобриот момент за нас. Ставете ја безжичната лента околу рачниот зглоб, наместете го времето во кое сакате да се разбудите и "aXbo Sleep Phase Alarm Clock" ќе се обиде да го одреди најдоброто време за ваше будење во рамки на времето кое вие ќе го одредите (на пример, 30 минути). Предност на оваа направа е тоа што алармот нема да остане придушен доколку во сон раката ја завлечете под перницата. Сензорите околу рачниот зглоб се вградени во мека врвца и го следат вашето движење, што одговара на одделни фази на сонот, а податоците безжично се испраќаат до часовникот сместен покрај креветот. Овој интересен будилник има вградени три мелодии кои автоматски се гасат доколку се разбудите.



SAMSUNG P900 DMB

Samsung претендира годинава на европскиот пазар за видеопродукција, со својот нов телефон SGH-P900 DMB (Digital Media Broadcast), кој го претставува на светскиот Конгрес 3GSM. Новиот уред е базиран на прилагодената верзија на DMB технологијата за европски стандарди.

Поради корисниците удобноста на апаратот поддржува EPG (Electronic Program Guide), кој автоматски пребарува DMB програми. Уште една работа кај овој телефон е дека екранот е поставен хоризонтално, така што корисникот може да ужива во гледање ТВ-програми. Samsung P900 може да

снима програми за подоцнежна репродукција, а исто така, има и ТВ-излез. Содржи 100MB интерна меморија, која може многу лесно да се прошири преку микро SD слот. Samsung P900 DMB треба да се појави на европскиот пазар во другата четвртина на 2006 година.



GOOGLE ГО КОПИРА ВАШИОТ ХАРД ДИСК!

Организацијата Electronic Frontier Foundation, Здружение за заштита на дигиталните права и слобода на Интернет, ги предупреди сите корисници да не го download-ираат и инсталираат Google Desktop, затоа што тој програм сериозно ја доведува во прашање приватноста на корисниците. Портпаролот на EFF изјавил дека кога корисникот го употребува toolbar-от на Google, опцијата наречена "Search Across Computers" ги копира сите Word и PDF документи, личните пресметки (кои најчесто се во Excel), PowerPoint презентации и други текстуални датотеки, кои потоа се пренесуваат на серверот на Google. EFF е загрижена поради тоа што на овој начин приватните податоци можат да станат јавни и достапни за туѓи очи. Организацијата веќе најавува кривично



гонене и вклучување на властите кои веќе покажале интерес за тоа што Google го чува на неговите сервери.

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ